



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Број: 02 - 12942/2
01.10.2012 година
Скопје

ЗАПИСНИК *од СХIV -та седница на Управниот одбор на* *Фондот за здравствено осигурување на Македонија*

одржана на 17.07.2012 година со почеток во 12.00 часот во просториите на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Присутни членови на Управниот одбор:

- *Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - претседател;*
- *Јован Грповски, претставник од Министерството за здравство - заменик на претседателот;*
- *Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на Македонија - член;*
- *Прим. М-р Д-р Илија Глигоров, претставник на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија - член;*
- *Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на Стопанската комора на Македонија - член.*

Отсутни членови на Управниот одбор:

- *Д-р Љубиша Каранфиловски, претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија - член;*
- *Проф. Д-р Горан Коевски, претставник на Организацијата на потрошувачите на Македонија - член.*

Присутни од ФЗОМ:

- *Џемали Мехазии, директор на ФЗОМ;*
- *М-р Татјана Лукановска, директор на секторот за финансиски прашања (делумно присутна);*
- *Христо Трповски, шеф на одделот за нормативно-правни работи, во својство на записничар.*

Претседателката на Управниот одбор Елена Трпковска ја отвори и водеше седницата. Утврди дека на седницата се присутни пет членови на Управниот одбор, со што се исполнети условите за полноважно работење и одлучување, по што го прочита претходно доставениот

ПРЕДЛОГ-ДНЕВЕН РЕД

- *Информација за ликвидноста и извршувањето на буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;*
- 1. *Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал квартал на 2012 година (измени поради намалување на кадар и редистрибуција);*
- 2. *Информација за остварувањето на планираниот специфичен вид и обем на ДСГ здравствени услуги на осигурените лица за првиот квартал на 2012 година со образложение на анализата на специфичен вид и обем на здравствени услуги;*
- 3. *Предлог за изменување на висината на договорните надоместоци на приватните здравствени установи;*
- 4. *Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;*
- 5. *Разно.*

Потоа праша дали има и други предлози за дневниот ред на седницата.

Директорот Мехазии предложи дневниот ред да биде дополнет со разгледување на уште две точки односно информации, 1. Информација за мрежата на здравствени установи донесена од Владата на Република Македонија и 2.

Информација во врска со Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија донесена на седницата од 18 јуни 2012 година на која министерот за здравство даде делумна согласност односно не даде согласност на измените кај 45 лекови и финансиските импликации од тоа.

Јован Грповски наведе дека не се согласува на седницата да се разгледуваат овие информации, првата затоа што материјалот за неа беше поделен пред самата седница а втората затоа што решението на министерот кое е донесено во рамките на неговите овластувања не може да се коментира.

Јосиф Трајковски и Илија Глигоров се изјаснија дека не се противат двете информации да бидат ставени на дневниот ред на седницата.

Директорот Мехазин нагласи дека се работи за информации и дека по нив Управниот одбор не ќе треба да одлучува туку само да се запознае со одредени состојби.

Потоа се разви дискусија во која учествуваа сите присутни членови на Управниот одбор, по што Управниот одбор одлучи информациите да не се вклучат во дневниот ред на седницата. Истовремено, едногласно донесе и

Заклучок: *Се препорачува на директорот на Фондот заради запознавање со состојбите и надминување на разликите во врска со мрежата на здравствените установи и одлуката за изменување на одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот да контактираат со министерот за здравство.*

По ова, Управниот одбор едногласно го усвои следниот

ДНЕВЕН РЕД

- *Информација за ликвидноста и извршувањето на буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;*
- 1. *Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал квартал на 2012 година (измени поради намалување на кадар и редистрибуција);*

2. Информација за остварувањето на планираниот специфичен вид и обем на ДСГ здравствени услуги на осигурените лица за првиот квартал на 2012 година со образложение на анализата на специфичен вид и обем на здравствени услуги;
3. Предлог за изменување на висината на договорните надоместоци на приватните здравствени установи;
4. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
5. Разно.

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред, по редоследот како што е забележано во записникот.

- Информација за ликвидноста и извршувањето на буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;

Управниот одбор ја разгледа информацијата за актуелната состојба на ликвидноста и извршувањето на буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

ТОЧКА 1 - Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал квартал на 2012 година

Заради усогласување со намалувањето во бројот на стручниот кадар во одредени аптеки согласно Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средства кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот, стручната служба подготви направени се нови пресметки на квоти. Покрај тоа, направено е и ревидирање на квотите врз основа на просечно месечно реализираните износи на квоти согласно податоци со кои располага Фондот за последните шест месеци. Средствата се распредели на вкупно 726 аптеки, од нив кај 295 аптеки квотата е зголемена, а кај 182 аптеки се намалува, зависно од нивната реализација. Со прераспределбата ќе се овозможи посоодветна редистрибуција на средствата за лекови односно подобра снабденост за осигурениците.

Управниот одбор го прифати предлогот содржан во работните материјали за седницата, по што едногласно ја донесе предложената

Одлука

за изменување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал квартал на 2012 година

ТОЧКА 2 – Информација за остварувањето на планираниот специфичен вид и обем на ДСГ здравствени услуги на осигурените лица за првиот квартал на 2012 година со образложение на анализата на специфичен вид и обем на здравствени услуги

Во рамките на втората точка на дневниот ред Управниот одбор ја разгледа Информацијата за остварувањето на планираниот специфичен вид и обем на ДСГ здравствени услуги на осигурените лица за првиот квартал на 2012 година со образложение на анализата на специфичен вид и обем на здравствени услуги.

ТОЧКА 3 - Предлог за изменување на висината на договорните надоместоци на приватните здравствени установи

Објаснување по третата точка даде Татјана Лукановска. Наведе дека се предлагаат измени на висината на договорните надоместоци за две стоматолошки специјалистички здравствени установи, и по една лабораторија и здравствена установа од специјалистичко консултативната здравствена заштита. Измените се предлагаат поради промена во кадарот, престанување на дејноста односно раскинување на договорот на Фондот со здравствената установа.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе

Одлука

за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на специјалистичко - консултативната здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година

Одлука
за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативната здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година

и

Одлука
за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на специјалистичко - консултативната стоматолошка здравствена заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година

со кои се извршија предложените измени.

ТОЧКА 4 - Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Во рамките на точката четири на дневниот ред, Управниот одбор го разгледа предлогот подготвен од стручната служба на Фондот по известувањата добиени од производители и дистрибутери на лекови, за лекови кои нема повеќе да се произведуваат или дистрибуираат како и за промена на производителот на еден лек. Управниот одбор предлогот го прифати и едногласно донесе

Одлука
за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

со која се изврши бришење на лекови од Одлуката и корекција заради усогласување на податокот за производител на лек за лекови кои се опфатени со Одлуката.

ТОЧКА 5 – Разно

Во рамките на точката разно, Управниот одбор расправаше за барањата на повеќе здравствени установи во врска со раскинувањето на договорот со

Фондот, кое Фондот го извршил поради одредени прекршувања на договорните одредби.

Во дискусијата членовите на Управниот одбор ги истакнаа сериозните последици што за здравствената установа ги има раскинувањето на договорот во услови на утврдена мрежа на здравствени установи во земјата. Укажаа дека со раскинувањето на договорот и со излегувањето од мрежата кое на тоа се надоврзува се загрозува егзистенцијата на вработените во тие установи. Беше истакнато и дека раскинувањето на договорите треба да се применува само за сериозни прекршувања на договорните обврски а да не се применува за технички и административни пропусти. Во врска со тоа, Управниот одбор едногласно донесе

Заклучок: *Да се преиспитаат одредбите на договорите со здравствените установи што предвидуваат раскинување на договорите и да се испита можноста во што поголем обем раскинувањето на договорите да се замени со парични договорни казни.*

По донесувањето на овој заклучок, дневниот ред на седницата беше исцрпен и Управниот одбор во 12.45 часот заврши со работата на CXIV -та седница.

***Записничар,
Христо Трповски***

***Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска***

*Согласен, директор:
М-р Маја Парнарџиева - Змејкова
Џемали Мехаз*